



78 79/09),

П Р А В И Л Н И К за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице

Член 1

1. Овој закон се применува на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, кој е регулиран со Законот за социјална заштита.

Член 2

2. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
1. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
 2. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
 3. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.

Член 3

3. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
1. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
 2. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.
 3. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.

3. Социјална заштита е регулирана со Законот за социјална заштита.



Член 4

3. **СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ**
НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД
ДРУГО ЛИЦЕ. (чл. 12, 24); **НАОД,**
ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО
ЛИЦЕ, а чл. 12, 24; **1. Општи податоци**
за лицето за кое се однесува барањето (чл. 12, 24); **2. Наодот, оцената и мислењето се**
дава врз основа на: (чл. 12, 24); **3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на**
членовите на стручната комисија; **4. Дијагноза на болеста со**
назначување на шифрата ; **5. Приложена медицинска документација;**
6. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице
(чл. 12, 24); Контролен преглед (чл. 6, 12, 24); забелешка; членови на комисија (чл. 12, 24)

Член 5

1. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.
2. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.

Член 6

1. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.
2. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.

Член 7

1. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.
2. **Членовите на комисијата се назначуваат од страна на**
лицето за кое се однесува барањето.



КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, 7. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето, 1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето, 2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата; 3. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице (6, 12, 24); Контролен преглед: 6, 12, 24; членови на комисија:

Член 9

1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето;
2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата;
3. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице;

Член 10

Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето, Дијагноза на болеста со назначување на шифрата, Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, Контролен преглед.

Член 11

Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето, Дијагноза на болеста со назначување на шифрата, Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице, Контролен преглед.

***Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features***

ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

Стручна комисија бр. _____
Наод бр. _____
Дата _____

Центар за социјални работи
(каде е поднесено барањето)

бр. _____ Дата _____

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето

(име, име на едниот од родителите, презиме)

[illegible]

Место на раѓање

Адреса и место на живеење _____

Пол : ☐ машки ☐ женски

2. НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО СЕ ДАВА ВРЗ ОСНОВА НА :

- а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација
б) Увид во медицинската документација

3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија:

4.Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:

5.Приложена медицинска документација:

6.Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:

☐ има потреба ☐ нема потреба ☐ имал/а потреба ☐ немал/а потреба

☐ помал обем ☐ поголем обем

Контролен преглед:

☐ има потреба : ☐ по 6 месеци ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци☐ нема потреба

(од дата на одлуката на комисијата)

Забелешка :

Членови на комисија:

Претседател

1.Член

2.4. Член

**ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА
ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Предмет број 10- _____
На ден _____ година

1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето

ЕМБГ : _____
(име, име на едниот од родителите, презиме)

Место на живеење _____

Второстепената комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице формирана од Министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице и приложената медицинска документација и утврди:

2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:

3. Оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:

- ☐ нема потреба од помош и нега од друго лице
☐ има потреба: ☐ помал обем ☐ поголем обем

Контролен преглед:

- ☐ нема потреба
☐ има потреба: ☐ по 6 месеци ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци
(од дата на одлуката на комисијата)

☐ Потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

Членови на комисија:

Претседател _____

Член _____

Член _____

МП

